
ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА



ПРОПОЗИЦИИ

за натпреварување во Првата лига во мал фудбал за
натпреварувачката 2016/2017 година

Скопје, август 2016 година

Врз основа на 58 од Статутот на ФФМ а во врска со член 15 став 2 од Правилникот за натпревари, Комитетот за итност на Фудбалската Федерација на Македонија на седницата одржана на 18.08.2016 година донесе:

ПРОПОЗИЦИИ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО ПРВАТА ЛИГА ВО МАЛ ФУДБАЛ ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКАТА 2016/2017 ГОДИНА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Натпреварувањето во Првата лига во мал фудбал е постојано натпреварување на Фудбалската федерација на Македонија.

Со натпреварувањето во Првата лига во мал фудбал раководи Комисија за мал фудбал определена од Управниот одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.

Член 2

Во натпреварувачката 2016/2017 година Првата лига во мал фудбал брои 10 фудбалски клубови подредени по азбучен редослед.

Списокот на клубови учесници е составен дел на овие Пропозиции.

Член 3

Натпреварите се играат по Бергеров систем, во три круга.

Во првиот и вториот круг се игра по класичен двострук Бергеров систем по 9 кола односно се одигруваат вкупно 18 кола.

Во третиот круг се применува Словенечкиот Бергеров систем со повластени клубови согласно остварениот пласман по завршување на двета круга.

Првенствениот натпревар трае 2 x 20 ефективни минути со пауза на полувремето од 15 минути.

Секоја екипа има право на по еден тајмаут во полувреме во траење од 1 минута.

Член 4

Календарот за натпреварување го носи органот кој раководи со натпреварувањето – Комисијата за мал фудбал на ФФМ а го усвојува Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија пред отпочнување на есенскиот дел од првенството.

Член 5

Распоредот на натпреварување се одредува со ждрепка пред почеток на натпреварувањето.

Натпреварувањето во Првата лига во мал фудбал за натпреварувачката 2016/2017 година започнува согласно календарот на натпреварување на 17/18.09.2016 година освен ако со Одлука на надлежно тело истиот не се промени.

Член 6

За организација на натпревар во Првата лига во мал фудбал (во понатамошниот текст прва лига) е одговорен клубот домаќин.

Секој клуб домаќин има обврска да ги почитува правилата за организирање на натпревар и да се грижи за редот и безбедноста на сите учесници пред, за време и по завршувањето на натпреварот согласно Правилникот за безбедност на ФФМ.

За пропусти во организацијата клубот домаќин одговара согласно одредбите на овие Пропозиции, Правилникот за натпревар и Дисциплинскиот правилник на ФФМ.

Член 7

Клубот домаќин во Првата лига е должен да ги исполни неопходните услови предвидени во овие пропозиции во насока на обезбедување на соодветна спортска сала согласно следните критериуми:

1. Терен за игра кој треба да е рамен ,мазен, изработен од дрво или вештачки материјал, со димензии (должина од 25 - 42 метри, ширина од 15-25 метри)
2. Трибина со најмалку 200 места за седење со два посебни влеза, санитарен дел.
3. Теренот и трибината да се јасно разграничени.
4. Боксови за двете екипи со по 14 места за седење
5. Бокс за службени лица(делегат) со три места за седење
6. Семафор или соодветен часовник за мерење на нужните показатели во случај семафорот да не е во функција на предметниот натпревар.
7. Службени простории(соблекувални) за двете екипи со по 17 места за седење со придружни простории опремени со тушеви и одвоен дел со санитарен чвор
8. Службени простории за:
 - судии со туш и санитарен чвор
 - составување на записник со најмалку 7 места за седење.

Клубовите имаат обврска пред почеток на натпреварувачката година а најдоцна до закажаниот термин за извлекување парови (ждреб) до Комисијата за мал фудбал на ФФМ да достават известување за користење на домашна и алтернативна спортска сала која ги исполнува критериумите од став 1 на овој член.

Доколку во текот на натпреварувачката сезона клубот домаќин констатира дека пријаената сала за одигрување на натпревари не ги исполнува повеќе условите за одигрување има обврска за истото веднаш да ја извести Комисијата за мал фудбал на ФФМ.

Член 8

Клубот домаќин е обврзан:

- натпреварот благовремено да го пријави кај надлежниот орган за безбедност (МВР);
 - на сите натпревари да обезбеди присуство на лекар со соодветна легитимација или лиценца;
 - на сите натпревари да обезбеди присуство на возило за итна медицинска помош;
 - да обезбеди редарска служба/агенција за обезбедување;
 - да назначи комесар за безбедност или заменик кој ќе присуствува на натпреварот;
 - да обезбеди присуство на противпожарно возило (за натпревари прогласени за високо ризични);
 - да обезбеди присуство на четири лица со медицински носила;
 - да не дозволи присуство на гледачи во првиот ред на трибината.

Во случај клубот домаќин да не постапил согласно став 1 алинеа 1 и 2 од овој член натпреварот нема да се одигра и истиот ќе биде презакажан да се одигра во рок од 24 часа;

Трошоците за службените лица како и трошоците за превоз и храна на гостинската екипа (за што гостинската екипа приложува фактура) ги сноси клубот домаќин;

Во случај да клубот домаќин не постапил согласно став 1 алинеа 1 и 2 од овој член и на повторно закажаниот натпревар, натпреварот ќе се регистрира со службен резултат во корист на гостинската екипа а против клубот домаќин се покренува дисциплинска постапка.

Член 9

Клубот домаќин како организатор на натпреварот е должен да ги превземе следните активности:

- да обезбеди непречен пристап во салата и службените простории на гостинската екипа и службените лица најмалку 1 час и 30 минути пред почеток на натпреварот;

- да ги пречека гостите и службените лица и истите безбедно да ги смети во службените простории;
- да ги обезбеди возилата на гостите и службените лица, во случај на било какво оштетување штетата мора да ја надомести клубот домаќин во спротивно клубот се предава во постапка пред надлежниот дисциплински орган;
- да се погрижи за хигиената во сите службени простории;
- да се погрижи службените простории при пониски температури да бидат неопходно загреани;
- во санитарните чворови во службените простории да обезбеди топла и ладна вода;
- да обезбеди службен снимател на натпреварот;
- да обезбеди разглас и најавувач;
- на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот да му достави доказ дека благовремено натпреварот е пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР);
- да обезбеди деца за фаќање топки;
- да обезбеди 3 топки за одигрување на натпреварот (ист вид);
- да обезбеди лице кое ќе го состави записникот (комет администратор).

Член 10

Во службените простории дозволено е присуство на следниве лица:

- Сите фудбалери заведени во записникот од натпреварот
- Судиите
- Делегатот
- Контролор на судење
- Посебна контрола од органот кој го води натпреварувањето
- Записничарот
- Ополномоштени преставници на двата клуба
- Лекари на двете екипи заведени во записникот
- Физиотерапевти на двете екипи заведени во записникот
- Шефови на стручни штабови на двете екипи
- Тренери на двете екипи заведени во записникот
- Тренери на голманите од двете екипи заведени во записникот
- Комесар за безбедност по процена на делегатот
- Економите на двете екипи
- Претставници на МВР,
- Членови на противпожарна екипа (за натпревари од висок ризик) кои треба да бидат во своето возило во текот на одигрување на натпреварот).
- две технички лица (електричар и водоводција) кои не смеат да бидат во оградениот дел од теренот, освен во случај на итност за што мора да се извести и да даде дозвола делегатот на натпреварот).

Освен за фудбалерите и судиите, клубот домаќин мора да обезбеди видни ознаки за сите останати лица кои задолжително треба да ги носат на себе.

Член 11

Во оградениот дел од теренот дозволено е присуство за следниве лица:

- фудбалерите кои настапуваат,
- резервни фудбалери,
- службените лица заведени во записникот од натпреварот,
- фотопортери со ознаки,
- спикер за разгласот,
- мерач на време,
- претставници на МВР и лекарска екипа,
- економи (кои мораат да бидат во близина на просториите на соблекувалните)

ЗАПИСНИК

Член 12

Записникот е службен документ за натпреварот.

Записникот се составува од страна на Кмет администраторот на клубот во Кмет системот на ФФМ, во присуство на делегатот на натпреварот, претставници на двата клуба, судиите, контролорот на судење и посебниот контролор доколку е одреден за тој натпревар.

Првата страна од Записникот се составува еден час пред почетокот на натпреварот.

Во записникот на првата страна со потпис на делегатот, судиите и со потпис на двата преставници од клубовите се потврдува идентитетот на фудбалерите, лекарскиот преглед и правото на настап на фудбалерите, дозволата за работа во соодветните клубови на тренерите.

Се додека првата страна од записникот не ја потпишат двата преставници на клубовите, делегатот и судиите, натпреварот не смее да започне.

Судијата е должен, пред да се состави записникот, да утврди дали теренот е подобен за игра.

Вториот дел од записникот се составува по завршувањето на натпреварот.

Во вториот дел од записникот судијата со потпис го потврдува резултатот, стрелците на головите, опоменатите и исклучените фудбалери, службените лица и инциденти.

Записникот се заклучува во Кмет системот од страна на главниот судија веднаш по завршување на натпреварот.

За секое исклучување на натпреварот, судијата има обврска по завршување на натпреварот да даде дополнителна изјава со опис на исклучувањето.

Во случај на технички проблеми Кмет администраторот на клубот има обврска да стапи во контакт со Кмет администраторот на ФФМ, записникот од натпреварот да го изготви електронски или на друг начин и истиот во оригинална форма да го предаде на делегатот на натпреварот веднаш по завршување на натпреварот.

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА

Член 13

Секој клуб мора да одреди свој претставник кој ќе го претставува на натпреварот.

Претставникот се легитимира со писмено полномошно кое треба да го стави на увид на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот.

Представникот на клубот :

- учествува во утврдувањето на идентитетот на фудбалерите,
- го предава составот на екипата и спортските легитимации на фудбалерите на делегатот еден час пред почетокот на натпреварот,
- по составувањето на првата страна од записникот со свој потпис ги гарантира податоците за својата екипа и одговара за евентуални пропусти.
- извршува и други обврски зададени од делегатот во насока на непречено одигрување на натпреварот.
- претставникот на клубот за времетраење на натпреварот, пред и после натпреварот должен е да носи ознака на која пишува „претставник на клуб“.

Член 14

Натпреварот не може да започне без потребниот број на судии, утврден од Судиската комисија во согласност со правилата на фудбалска игра во мал фудбал.

Член 15

За натпреварите од Првата лига, судии и контролори одредуваат овластени лица (комесари) за делегирање на судии односно контролори одредени од страна на Судиската комисија на ФФМ.

Судиите својата должност ја извршуваат согласно Правилата на фудбалската игра во мал фудбал и Правилникот за судии и судење на ФФМ.

Член 16

Стручниот штаб на екипата е составен од шеф на стручен штаб, 1помошник тренер, 1 тренер на голмани,1 лекар и 1 физиотерапевт .

Здравствената комисија на ФФМ по барање на клубот издава дозвола за работа (лиценца) за лекарот и физиотерапевтот за тековната година.

За водење на екипата на клубот во Прва лига , клубот обезбедува дозвола за работа на својот шеф на стручен штаб од страна на Тренерската комисија на ФФМ.

Дозволата за работа се добива за предметната натпреварувачка година.

Екипата ја води шефот на стручниот штаб а во оправдани случаи за што потврдува Тренерската комисија на ФФМ екипата ја води помошникот тренер доколку ја има потребната лиценца за водење на екипа во Прва лига.

Шефот на стручниот штаб (во негово отсуство помошникот тренер) дава напатствија на фудбалерите за време на натпреварот од место однапред определено за таа цел.

За времетраење на натпреварот, односно активната игра, само едно лице од клупата за резерви фудбалери има право да го прати натпреварот во стоечка положба.

Член 17

Делегат на натпревар е претставник на органот кој раководи со натпреварувањето на предметниот натпревар.

Делегатот го одредува органот кој раководи со натпреварувањето – Комисијата за мал фудбал на ФФМ односно Претседавачот на Комисијата за мал фудбал на ФФМ.

Делегатот на натпреварот мора да пристигне 1 (еден) час и 30 минути пред да започне натпреварот.

Член 18

Делегатот ги има следните права и обврски:

- да утврди дали тренерите и лекарите имаат соодветна дозвола за работа,
- да констатира исправност на спортските легитимации и правото на настап на пријавените фудбалери и да ги предупреди преставниците на клубовите за увидени недостатоци и пропусти;
- да ја утврди присутноста на делегираните службени лица на натпреварот;
- да не дозволи отпочнување на натпреварот доколку има присуство на неслужбени лица во просториите и оградениот дел од теренот, а доколку тоа се случи пред, во текот и по завршувањето на натпреварот, истото да го наведе во записникот или дополнителниот извештај;
- по составувањето на првата страна од записникот да им даде по еден примерок на главниот судија, претставниците на екипите и новинарите;
- по завршување на натпреварот во соработка со судиите и претставниците на клубовите учествува и врши надзор на изготвување на втората страна од записникот.
- по завршување на натпреварот, делегатот има обврска да земе изјава од исклучените, пријавени фудбалери или било кое службено лице како и од главниот судија со опис на исклучувањето и спортска легитимација (доколку исклученото или пријавено лице ја има) и истите да ги достави до надлежните органи на ФФМ заедно со записникот од натпреварот;

- по завршувањето на натпреварот во записникот се произнесува за организацијата на натпреварот и евентуални проблеми, поопширен опис дава во дополнителен делегатски извештај и во рок од 24 часа ги доставува до надлежните органи на ФФМ;

- пред натпреварот да изврши преглед на просториите, игралиштето и оградата на игралиштето и доколку забележи евентуални недостатоци истите да ги евидентира во записник или дополнителниот извештај како и да го извести клубот домаќин за нивно отстранување;

- да следи дали организацијата на натпреварот во целиот тек на натпреварот се одвива согласно Правилникот за натпревари, овие пропозиции и Правилникот за безбедност на ФФМ;

- да воспостави контакт со Комесарот за безбедност на клубот домаќин и со одговорното лице на МВР;

- пред да го состави записникот да утврди дали службените простории се чисти, дали има топла и ладна вода, дали просториите се затоплени (кога е применливо) дали има електрично осветлување;

- пред да го состави записникот да утврди дали во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот има неслужбени лица и за евентуалните забелешки да ја извести Комисијата за натпревари на ФФМ,

- по барање на еден или двата претставника на клубовите или по сопствен наод должен е во нивно и присуство на судиите, на теренот пред отпочнувањето на натпреварот за време на одгрување на натпреварот и најдоцна 15 минути по завршување на натпреварот да изврши поединечна проверка на идентитетот на фудбалерите;

- по барање на претставниците за евентуален неправилен настап на некој фудбалер да ја земе спортската легитимација и истата да ја достави до Комисијата за мал фудбал на ФФМ,

- да утврди дали натпреварот е благовремено пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР) и како и да утврди дали е присутен лекар со лиценца и возило за итна медицинска помош,

- во случај на некоректно навивање од страна на навивачите да интервенира кај претставникот на екипата или комесарот за безбедност на домашната екипа, таквото навивање да престане, доколку се продолжи со неспорско навивање и процени дека е потребно може да побара од главниот судија за определен временски период (имајќи предвид временскиот термин да не дојде до нарушување на одгрувањето на натпреварот) да го запре натпреварот и да побара од претставниците на МВР и домаќинот да се испразни дел од трибината, во повторен потежок случај може да побара од главниот судија да го прекине натпреварот;

- во случај да гостинската екипа носи организирано навивачи, а домаќинот најави дека ќе бара проценување на евентуална направена штета, делегатот во присуство на двајцата претставници има обврска да ја констатира состојбата на трибината каде ќе бидат сместени навивачите (столчиња и друга опрема), пред и по натпреварот и за тоа да се произнесе во записникот,

- да прати кои лица од резервната клупа, за време на натпреварот, неовластено даваат напатствија на фудбалерите за што може да побара од главниот судија истите да ги одстрани од натпреварот без дисциплински последици.

- во случај клубот на записник да не пријави шеф на стручен штаб делегатот има обврска за истото да ја извести Комисијата за мал фудбал на ФФМ за понатамошно постапување.

ПРАВО НА НАСТАП

Член 19

На првенствените натпревари право на настап имаат фудбалери кои стекнале право на настап според Правилникот за регистрации, статус и трансфер на фудбалери на ФФМ.

Право на настап има секој фудбалер кој има соодветен лекарски преглед согласно одредбите на Правилникот за натпревари.

Член 20

Бројот на фудбалери внесени на записник не може да биде поголем од 14 (четиринаесет) и помал од 5 (пет) фудбалери .

Натпреварот не може да започне доколку во составот на екипата внесени на записник нема 2 фудбалери под 21 година.

Фудбалер под 21 година е фудбалер кој на 15.06.2016 година нема наполнето 21 година.

Со право на настап се стекнуваат најмногу 3 фудбалери странци кои правото на настап го стекнале согласно Правилникот за регистрации статус и трансфер на фудбалери на ФФМ.

Секоја екипа настапува со најмногу 5 фудбалери од кои еден е голман.

Натпреварот нема да продолжи доколку за екипата настапуваат помалку од 3 фудбалери.

Во временски период од 48 часа фудбалерите имаат право да настапат на најмногу 3 (три) полувремиња од кои најмногу две полувремиња за период од 24 часа .

Член 21

Секој клуб има право да изврши измена на фудбалерите во игра со останатите фудбалери внесени на записник.

Бројот на замени кои може да се направат за време на натпревар е неограничен (еден фудбалер може да влегува и излегува неограничено).

Измените можат да се прават во секое време од натпреварот(летечки).

Замената влегува на теренот само откако некој играч кој се заменува ќе излезе.

Член 22

Фудбалер регистриран да настапува за клуб во мал фудбал може да настапува и за клуб во голем фудбал.

Доколку на фудбалер во мал фудбал кој настапува и за клуб во голем фудбал му е изречена дисциплинска мерка забрана на настап во времетраење од најмалку 1(еден) месец , истиот нема право да настапува и за екипата во голем фудбал.

Доколку на фудбалер во голем фудбал кој настапува и за клуб во мал фудбал му е изречена дисциплинска мерка забрана на настап во времетраење од најмалку 1(еден) месец, истиот нема право да настапува и за екипата во мал фудбал.

ОПРЕМА

Член 23

Основната задолжителна опрема на играчите се состои од следните одделни работи:

- Дрес или маица – ако се носи долна облека, бојата на ракавите треба да биде со иста главна боја како ракавот на дресот или маицата
- Шорцеви – ако се носи долна облека под шорцевите, таа треба да има иста главна боја како шорцевите. Голманот смее да носи долги панталони
- Чорапи – бојата на чорапите да биде иста како бојата на дресот, ако се применува стегач или сличен материјал надворешно мора да биде со иста боја како тој дел на чорапата на која е нанесен,
- Штитници на потколеница
- Обувки – обувки од платно или мека гума за тренинг или гимнастика со гумен ѓон или ѓон од сличен материјал
- Штитници за потколеница треба да бидат:
 - *Целосно покриени со чорапи
 - *Направени од гума, пластика или сличен одобрен материјал
 - *Даваат разумно ниво на заштита

Член 24

Фудбалерите кои настапуваат на своите дресови мора да ги носат броевите под кои се заведени во записникот од натпреварот и истите можат да бидат од 1 до 99.

Дресовите на екипите и судиите мора да се со различна боја.

Во случај да екипите излезат со иста боја на дресови гостинскиот тим е должен бојата на дресови да ја промени.

Гостинската екипа должна е да носи два пара дресови со различна боја. Доколку гостинската екипа не носи два пара дресови или и двете бои на дресовите не одговараат за одигрување на натпреварот, домаќинот е должен на гостинската екипа да и даде на располагање еден пар дресови со различна боја од онаа во која што ќе настапува домашната екипа (во присуство на делегатот на натпреварот)

Дресовите од претходниот став по завршувањето на натпреварот, гостинската екипа е должна преку својот претставник да ги врати во онолкав број во кој што ги добила од домашната екипа.

Член 25

Екипата може по претходна најава на судиите да ја започне играта односно да ја продолжи или заврши играта без голман а голманот по промена на дресот различен по боја од останатите да настапи како фудбалер на истиот натпревар.

Голманот од став 1 на овој член може во текот на играта по претходна најава на судиите да настапува како голман со задолжителна промена на дресот предвиден за голман.

Член 26

Која било од замените (резервни фудбалери) може да ги менуваат местата со голманот без да ги информираат судиите или да чекаат прекин во натпреварот, доколку имаат дрес соодветен за голман.

Секој играч може да замени место со голманот.

Играчот кој го менува местото со голманот треба да го стори тоа за време на прекин на натпреварот и треба да ги информира судиите пред да се направи замената.

Еден играч или замена која го заменува голманот треба да носи дрес на голман со неговиот број на задната страна.

ПОЧЕТОК, СНИМАЊЕ НА НАТПРЕВАР

Член 27

Првенствените натпревари се играат како дневни и вечерни и тоа:

Во работен ден натпреварите започнуваат во 20 часот.

Натпреварите во работен ден можат да се закажат и во друг термин доколку за тоа постои согласност од двете екипи и одобрение од Комисијата за мал фудбал.

Во сабота натпреварите можат да започнат во периодот од 18,00– 20,00 часот.

Во недела и празничен ден натпреварите можат да започнат во периодот од 12 – 20 часот.

По исклучок органот кој го води натпреварувањето може да определи друг термин и друга сатница за одигрување на натпревар.

Член 28

Клубот домаќин има обврска да го снима натпреварот.

По барање на гостинскиот клуб да го снима натпреварот, клубот домаќин е должен да обезбеди прегледно и безбедно место на гостинскиот снимател.

Снимателот од став 1 на овој член има третман на службено лице.

FAIR PLAY

Член 29

Пред почеток на натпреварот, во име на fair-play фудбалерите и службените лица на клубовите на видно место се ракуваат.

ПОСТАПУВАЊЕ ПО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА НАТПРЕВАР

Член 30

Секој исклучен фудбалер или отстрането службено лице должно е по завршувањето на натпреварот преку својот претставник на делегатот да му достави писмена изјава.

Претставникот покрај писмената изјава до делегатот ја доставува и спортската легитимација.

Во случај претставникот да е остранет, писмени изјави и спортските легитимации ги доставува капитенот на екипата.

Во случај на постапување спротивно од пропишаното во став 1,2 и 3 од овој член ќе се смета дека исклучените лица се сослушани.

Непостапувањето по став 1 ,2 и 3 на овој член ќе се земе како отежителна околност при изрекувањето на казна.

Исклучен фудбалер и лице кое не е внесено во записникот а е функционер на клубот не смее да се наоѓа во оградениот дел.

Присуството на лицата од претходниот став во оградениот дел од теренот ќе се смета за присуство на неслужбено лице на терен.

ОДГОВОРНОСТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Член 31

По завршувањето на натпреварот и составувањето на записникот домаќинот е должен во соработка со Комесарот за безбедност и претставници на органот за безбедност - МВР безбедно да ги испрати гостите и службените лица.

За било каков испад или оштетување на возилата на службените лица и гостинската екипа , клубот домаќин сноси одговорност согласно одредбите на дисциплинскиот правилник.

ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ КОИ ВЛИЈААТ НА ОДИГРУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРОТ

Член 32

Сuspendиран или казнет клуб со забрана на одигрување на натпревари на свој терен, натпреварите ќе ги игра на оддалеченост од 100 километри на терен(спорурска сала) одобрена за играње од страна на надлежно тело согласно одредбите на Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ.

Гостинскиот клуб има право на надомест за направените дополнителни трошоци (само за направената разлика за превозот) со доставување доказен материјал до надлежниот орган за натпреварување кој со одлука ќе го задолжи клубот домаќин за надоместување на направените трошоци.

Член 33

На натпревар на кој на клубот домаќин му е изречена дисциплинска мерка одигрување на натпревар без присуство на гледачи, дозволено е присуство на по 10 лица – функционери на двата клуба (домаќин и гостин -) со список, мерач на време, снимателите на натпреварот и новинарите.

Присуство на редари на овие натпревари не е дозволено.

Член 34

Во случај да надлежен орган донесе одлука за преигрување на прекинат натпревар, изречените опомени и црвени картони не се бришат.

ОРГАН НА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Член 35

Сите натпревари во прв степен ги регистрира Комисијата за мал фудбал на ФФМ како орган кој го води натпреварувањето.

Еднаш регистриран натпревар истиот орган нема право повторно да го регистрира.

Исклучок од правилото од став 2 на овој член е постапување на првостепениот орган во жалбена постапка

Член 36

Комисијата пласманот на табелата го утврдува по бод систем согласно Правилникот за натпревари.

Екипа која ќе победи на натпреварот добива 3 (три) бода, кога натпреварот ќе заврши нерешено двете екипи добиваат по 1 (еден) бод, за загубен натпревар не се добива ниеден бод.

Пласманот на табелата се утврдува со бројот на освоените бодови.

Комисијата за мал фудбал по секое коло изготвува табела на натпреварувањето која содржи

- број на екипи
- број на одиграни натпревари
- број на победени натпревари
- број на нерешени натпревари
- број на изгубени натпревари
- број на дадени голови
- број на примени голови
- број на освоени бодови.

Табелата се објавува во Билтен на Комисијата и се доставува до клубовите по електронска пошта.

По одигрување на двата круга а пред почеток на третиот круг на натпреварување се прави табела согласно став 2 од овој член која претставува појдовна точка за одигрување на третиот круг.

На крајот на натпреварувачката година(по завршување на третиот круг на натпреварување) Комисијата утврдува конечна табела и ја објавува во службеното гласило на Фудбалската федерација на Македонија “Макфудбал”.

Член 37

Комисијата за мал фудбал:

- раководи со натпреварувањето во согласност со Правилникот за натпреварување на ФФМ, овие пропозиции како и други акти на ФФМ
 - ги спроведува одлуките на Управниот одбор на ФФМ
 - го утврдува календарот за натпреварување
 - го утврдува распоредот на натпреварите
 - ги регистрира натпреварите и одлучува по сите приговори и жалби на одиграните натпревари во прв степен
 - води евидентија на опоменати и исклучени фудбалери
 - одлучува по барања на клубови за промена на термин и време на одигрување на натпревар
 - може да изрече суспензија на терен во случаи предвидени со Дисциплинскиот правилник.
 - може да изрече суспензија на терен по предлог на Телото за инфраструктура
 - го прати и анализира системот на натпреварување и предлага негови измени и дополнувања.
 - ги одредува делегатите на натпреварите, ја прати и анализира нивната работа.
 - извршува и други работи по препорака на УО на ФФМ
 - изрекува автоматски казни

АВТОМАТСКИ КАЗНИ

Член 38

Комисијата за мал фудбал ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 250 евра во денарска противвредност на клубот домаќин доколку не му дозволи на снимателот на гостинската екипа да го снима натпреварот.

Член 39

Доколку по завршувањето на натпреварот во присуство на преставниците на клубовите и делегатот , клубот домаќин не му достави на делегатот службен аудио-видео

запис од натпреварот (DVD диск) на клубот домаќин ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 250 евра во денарска противвредност .

Автоматската парична казна од став 1 на овој член ќе му се изрече на клубот домаќин и доколку натпреварот не е снимен во континуитет а посебно во инцидентните моменти.

Член 40

Комисијата за мал фудбал ќе му изрече автоматска парична казна на клубот домаќин во висина од 250 евра во денарска противвредност доколку се помести оградата која го одделува теренот од трибината пред и за време на натпреварот.

Член 41

Комисијата за мал фудбал ќе му изрече автоматска парична казна на клубот домаќин во висина од 250 евра во денарска противвредност доколку во првиот ред на трибините има присутни гледачи .

Член 42

Во случај делегатот да констатира во дополнителниот делегатски извештај дека во текот на натпреварот од страна на неовластени лица се уфрлуваат топки на теренот односно се попречува играта на друг начин со користење ласери, пиротехнички средства, симулирање судиска свирка и слично, клубот домаќин ќе биде казнет со автоматска парична казна во висина од 200 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Член 43

На клубот чиј фудбалер за време на натпреварот добие директен црвен картон освен временската казна која му се изрекува од страна на Дисциплинската комисија на фудбалерот согласно одредбите на Дисциплинскиот правилник на ФФМ, Комисијата за мал фудбал му изрекува и автоматска парична казна во висина од 70 евра.

На клубот чиј фудбалер за време на натпреварот добие црвен картон поради втор жолт картон освен временската казна која му се изрекува на фудбалерот од страна на Дисциплинската комисија согласно одредбите на Дисциплинскиот правилник на ФФМ, Комисијата за мал фудбал му изрекува и автоматска парична казна во висина од 35 евра.

Член 44

За секој добиен жолт картон на фудбалерот на клубот му се изрекува автоматска парична казна во зависност од бројот на добиените картони како следи:

| | евра |
|-------------|------|
| Прв жолт | 2 |
| Втор жолт | 3 |
| Трет жолт | 4 |
| Четврт жолт | 5 |
| Петти жолт | / |

Клубот чиј фудбалер добил (5) пет жолти картони, ќе ја издржи автоматската казна забрана на играње од еден натпревар во следното коло.

Член 45

Комисијата за мал фудбал ќе му изрече автоматска парична казна на клубот чие службеното лице е одстрането од натпреварот или пријавено на записник од страна на судијата или делегатот - контролор на натпреварот во висина од 70 евра во денарска противвредност .

Изречената автоматска парична казна се изрекува независно од дисциплинската мерка предвидена за истиот прекршок во Дисциплинскиот правилник на ФФМ

Член 46

За доцнење на почетокот на натпреварот се изрекуваат казнени бодови.

На клубот кој ќе направи 100 казнени бода, Комисијата за мал фудбал ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 100 евра.

Доцнењето до 15 минути не влегува во пресметувањето на казнените бодови.

Доцнењето на повеќе од 15 минути влегува во пресметката за казнени бодови за сите задоцнети минути.

Член 47

Комисијата за мал фудбал ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 250 евра во денарска противвредност на денот на уплатата на клубот кој не внел на записник најмалку 5 фудбалери.

Член 48

Комисијата за натпревари ќе му изрече автоматска парична казна на клубот во висина од 100(сто) евра во денарска противвредност на денот на уплатата доколку

- не обезбеди најмалку четири лица со медицински носила
- комесарот за безбедност или негов заменик не присуствува на натпреварот
- не обезбеди разглас и најавувач
- не обезбеди 3 топки за одигрување на натпреварот (ист вид)
- не обезбеди деца за фаќање топки
- не обезбеди комет администратор за составување на записник
- доколку не ги обележи јасно и еднолично фоторепортерите, новинарите и редакторите (обезбедување)

Член 49

На клубот кој не создал услови за изготвување и заклучување на записникот во комет системот веднаш по завршување на натпреварот ,комисијата за мал фудбал ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 100(сто) евра.

ПОСТАПКА ПО ЖАЛБА

Член 50

По завршување на натпреварот нездоволната страна преку својот претставник може да најави жалба во рок од 24 часа по одигрувањето на натпреварот со телеграма, е-маил односно да постапи согласно одредбите од Правилникот за натпревари.

Зaintересиран клуб има право во рок од 48 часа по одигрувањето на натпреварот да достави жалба со образложение.

Сите жалби во два примерока со образложение мора да се достават до надлежниот орган за натпреварување со уредно уплатена пропишана такса во рок од 72 часа од денот на одигрување на натпреварот.

Жалбите доставени надвор од предвидениот рок од 72 часа како и жалбите за кои не е уплатена предвидената такса не се земаат во постапка.

По жалбата во прв степен органот за натпреварување мора да донесе одлука во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата.

Еден примерок од жалбата органот за натпреварување мора да достави до обжалената страна која по жалбата треба да се произнесе во рок од два дена од приемот.

Донесената одлука органот за натпреварување ја објавува во службеното гласило „Макфудбал“ и ја доставува до засегнатите страни.

Член 51

Во последните три кола од првенството или во случај кога по распоредот се игра вонредно коло, роковите за жалби се скратуваат од 8 на 3 дена.

Поради итност во постапувањето, органот на натпреварување може да утврди и пократок рок.

Член 52

Доколку прво степениот орган не се произнесе по наводите на жалбата во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

Член 53

Незадоволната страна од донесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на ФФМ во рок од три (3) дена од приемот на одлуката донесена од првостепениот орган со уплата на пропишана такса.

Незадоволната страна од недонесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на ФФМ во рок од 3 дена по истекот на рокот предвиден во член 49 од овие Пропозиции со уредно уплатена пропишана такса.

Комисијата за жалби одлуката мора да ја донесе во рок од осум дена од денот на приемот на жалбата уплатена на одлучување во втор степен.

Одлуката на Комисијата за жалби е конечна.

Второ степената одлука мора да се објави во службеното гласило на ФФМ „Макфудбал“ и да се достави до засегнатите страни.

Член 54

Доколку во рок од осум дена од денот на доставувањето на второ степената жалба Комисијата за жалби не одлучува ќе се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО , ВЛЕЗ , ПЛАСМАН И ИСПАЃАЊЕ ОД ЛИГАТА

Член 55

Со право да учествува во Првата фудбалска лига се стекнува фудбалски клуб кој ги исполнил спортските критериуми (утврден пласман на табела) .

Член 56

Клубовите учесници во Првата фудбалска лига за натпреварувачката 2016/2017 година задолжително плаќаат котизација за натпреварување во висина од 40000,00 денари.

Износот одреден за котизација од став 1 на овој член се плаќа наследниот начин:

- пред почеток на есенскиот дел од натпреварувањето се уплаќа износ во висина од 25000,00 денари најдоцна до 31.08.2016г.
- пред почеток на пролетниот дел од натпреварувањето се уплаќа износ во висина од 15000,00 денари најдоцна до 15.01.2017г.

Котизацијата ги покрива изречените парични автоматски и парични казни изречени во постапка од страна на органот кој го води натпреварувањето и Дисциплинската комисија на ФФМ.

Во случај да износот уплатен на име котизација стане недоволен за подмирување на изречените мерки од став 3 на овој член, Комисијата за мал фудбал носи одлука со која го задолжува клубот да изврши дополнителна уплата.

Доколку клубот не постапи во определниот рок со одлуката на Комисијата за мал фудбал на истиот ќе му биде изречена суспензија.

Во врска со став 2,3 и 4 од овој член Комисијата за мал фудбал во соработка со финансовата служба на ФФМ по завршување на натпреварувачката година доставува до клубовите конечна пресметка.

ФФМ го задржува правото за измена на висината на котизацијата.

Член 57

Трошоците за исплата на налози за службени лица за натпреварување во мал фудбал за натпреварувачката 2016/2017 година ги сноси ФФМ.

Член 58

Последно пласираната екипа директно испаѓа од Првата фудбалска лига во мал фудбал.

Девето и осмо пласираната екипа на конечната табелата играат по еден бараж натпревар за пополнување на две места и тоа:

- девето пласираната од Прва лига со второпласираната екипа од Втората лига во мал фудбал на неутрален терен за пополнување на едно место во Првата лига.
- осмопласираната од Прва лига со третопласираната екипа од Втората лига во мал фудбал на неутрален терен за пополнување на едно место во Првата лига.

Доколку второпласираната и третопласираната екипа од Втора лига се откажат од учество во бараж натпреварите за пополнување на Првата лига со правото да учествува во бараж натпреварите за пополнување на Првата лига се стекнува наредно пласираната екипа.

Член 59

Во првата лига директно влегува прво пласираната екипа од Втората лига во мал фудбал.

Член 60

Ако бројот на екипите кои се откажале или се исклучени е поголем од бројот на екипите кои по автоматизам како најслабо пласирани ја напуштаат првата лига (10 место), во првата лига директно влегува(ат) и нареднопласираната(ите) екипа(и) и во таков случај првата лига се пополнува со онолку екипи од втората лига колку има слободни места согласно местото кое го освоиле на табелата.

Член 61

Победникот на натпреварувањето освојува пехар кој се дodelува после освојување на првенството.

Член 62

Првопласираниот на табелата се стекнува со право да учествува во квалификации Лигата на шампиони на мал фудбал на УЕФА.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 63

За се што не е предвидено со овие пропозиции се применуваат одредбите од Правилникот за натпревари на Фудбалската Федерација на Македонија како и другите применливи прописи на ФФМ, УЕФА и ФИФА.

Член 64

Овие пропозиции стапуваат во сила со денот на усвојување од страна на Управниот Одбор на ФФМ/ Комитетот за итност.

Член 65

Толкување на овие пропозиции дава Управниот Одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.

Скопје

18.08.2016 година

Претседател на ФФМ
Илчо Ѓорѓиоски